



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ  
АД СКОПЈЕ

Бул. Мито Хаџивасилев Јасмин 50 :А  
1000 Скопје, Македонија  
++38923204490 :Т  
++38923204494 :Ф  
info@kbpublikum.com.mk :@  
www.kbpublikum.com.mk :W

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ, И СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ИМОТОТ НА ОФ КБ Публикум – Обврзници (состојба на ден 31/03/2020)

Датум на основање на фондот	25.03.2011
Валута на која гласат уделите	МКД

### Цели и инвестициона политика на фондот

Основна задача на Друштвото е да ги вложува прибраните средства на финансиските пазари со цел да оствари максимален можен принос за инвеститорите, притоа почитувајќи ја инвестиционата политика, постоечките ограничувања на вложувањата, како и потребите за ликвидност и сигурност на пласманите.

Стратегија на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот содржи ниско ниво на ризик, кое е повисоко од ризикот карактеристичен за паричните фондови, а во исто време е понизок од ризикот на балансираните (или мешани) фондови, како и акциските фондови.

### Надоместоци и трошоци

Надоместокот за издавање на удели се пресметува на вкупниот износ на уплата, со примена на следниве стапки:

- До 150.000,00 денари	1,5%
- Од 150.000,00 денари до 300.000,00 денари	1,0%
- Над 300.000,00 денари	0,0%

Доколку средствата се повлечат во рок пократок од 6 месеци се наплаќа излезна провизија. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

- До 6 месеци	0,75%
- Над 6 месеци	0,00%

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,5% од нето вредноста на имотот на Фондот.

Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа со примена на следниве стапки (на годишно ниво):


- До 500.000.000,00 денари	0,35%
- Од 500.000.001,00 – 1.000.000.000,00 денари	0,30%
- Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,25%
- Над 1.800.000.001,00 денари	0,20%

Минимален износ на вложување	1.000,00 МКД
Нето вредност на имотот на истекот на кварталот	166.584.620,53 МКД
Цена на удел на истекот на кварталот	145,8714 МКД
Просечен месечен принос (последни 12 м.)	-0,2015%
Просечен месечен принос (последни 24 м.)	0,0450%
Просечен месечен принос (последни 60 м.)	0,2444%
Принос (од основање)	45,87%
Стандардна девијација (2020)	5,7278%
Стандардна девијација (5 години)	3,3635%
Ризична класа (1-најниска, 7-највисока)	3


### Движење на цена на удел




### А. Географска изложеност



### Б. Валутна изложеност



### В. Структура по видови имот



### Г. Секторска изложеност



**Најголемите 10 вложувања**

	<b>МКД</b>	<b>% од NAV</b>
Еуростандард Банка	20.000.000	<b>15,61</b>
MACEDO 5,625	14.049.536	<b>8,43</b>
NOVALJ 3,4	12.539.490	<b>7,53</b>
UKRAINE 6,75	11.544.510	<b>6,93</b>
PGILLN 5,25	11.477.690	<b>6,89</b>
Стопанска Банка Битола	11.000.000	<b>6,60</b>
CRBKM	9.792.771	<b>5,88</b>
UNIQA 6,875	6.766.050	<b>4,06</b>
Парична сметка УСД	6.421.307	<b>3,85</b>
NITROG 7	5.849.886	<b>3,51</b>